



Licence – “A” category

Ruzveltova str. BB; 7000 Bitola – MACEDONIA

Tel/fax : +389 (0) 47 232 980; +389 (0) 71 222 939

info@palas.mk; www.palas.mk;

Кушадаси е најголемото летувалиште на турско-егејската обала, но и место каде непрекинато доаѓаат патнички бродови од каде туристите идат да го видат древниот Ефес. Покрај пристаништето се наоѓаат и сидините на Стариот град (Caravanserai), во кој се сместени голем број на работилнице, ресторани и места за ноќен провод. Одма поред него се наоѓа Островот на птиците, шарматно островче на кое се наоѓа мала тврдина, како и неколку кафичи и барови. Под островот се наоѓа нова marina во која пристигнуваат јахти од целиот свет. Од таму градот почнува да се шири со голема брзина и секоја година има се повеќе и повеќе хотели, покрај обалата и низ брдата кои го опкружуваат градот. За младите тука е и позната Bar street, каде баровите работат секоја вечер и гарантираат феноменална забава во текот на летувањето.

Хотел Blue Sea **+** е лоциран на 2 минути пешачење од најпознатата плажа Ladies Beach и на 3км од центарот на градот. Хотелот располага со вкупно 50 соби, ресторан, ресторан на покривот, лоби бар, сеф на рецепција, wi-fi, градина, паркинг. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, мини бар, ТВ, и Wi-Fi.

Цените се изразени по лице за пакет од 10, 9 или 7 ноќевања со превоз, на база Полупансион

Цените се изразени во еур, плаќање исклучиво во денарска противвредност од 61,8мкд

Blue Sea 4*

Цени по лице во 1/2 соба на 10НВ

01.06-11.06	06.06-16.06	11.06-21.06	16.06-26.06	21.06-01.07	26.06-06.07
209	209	229	229	249	269
01.07-11.07	06.07-16.07	11.07-21.07	16.07-26.07	21.07-31.07	26.07-05.08
309	309	309	309	309	309
31.07-10.08	05.08-15.08	10.08-20.08	15.08-25.08	20.08-30.08	25.08-04.09
309	309	309	309	309	299

Blue Sea 4*

30.08-09.09	04.09-14.09	09.09-19.09	14.09-24.09	19.09-29.09	23.09-04.10
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

259	249	249	249	249	249
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Цени по лице во 1/2 соба на 9НВ

02.07-11.07	05.07-14.07	11.07-20.07	14.07-23.07	20.07-29.07	23.07-01.08
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

279	279	279	279	279	279
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Дете од 0-5,99 години (само превоз) 60 Еуро, второ дете 20% попуст.

Дете од 6-11,99 години 20% попуст.

Цената е дадена по лице 10 ноќевања со појадок + вечера (НВ) и вклучен превоз.

*За патување со сопствен превоз во периодот од 05.07 заклучно со 25.08 цената се намалува за 40 еуро по лице

Датумот на поаѓање е ден пред датумите кои што се дадени во табелите.